

Насловот на овој проект е "Етички кодекс", со кој во блиска иднина ќе се придонесува за зголемување на транспарентноста во работењето на владините функционери, кои на овој начин ќе мораат да запомнат дека функциите се минливи и менливи, а нивното однесување ќе биде изложено пред судот на јавноста. Практично на овој начин им се дава можност на граѓаните да критикуваат, без пардон, но со факти за нечие однесување.

Во кодексот се вели дека за време на траењето на функцијата министрите треба стручно, совесно и одговорно да ја вршат својата функција во интерес на граѓаните на Република Македонија.

Повеќе нема скап часовник, кој никој не знае како, односно ете така, анонимно на министерот му пристигнал по брза пошта. Повеќе нема галантност како, на пример, онаа на поранешниот министер за здравство, моментно во бегство, Владо Димов, кога своите две драги колешки ги почести со скап накит. Се разбира, истото важи и за оние министри во Владата, кои сериозно држат до својот физички изглед, односно кои секогаш се префинето облечени, а кои со тешко срце ќе мораат да му одолеат на еден костум "Версаче" или, пак, "Армани", кога ќе ги посетуваат текстилните фабрики во Македонија, кои можеби работат за овие две реномирани фирми.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ОТСЕГА СКАПИТЕ ЧАСОВНИЦИ НА ПРИВАТНА СМЕТКА

"НЕДОПИРЛИВ КУПУВААТ "АРМ

По долга и мачна расправа Владата на Република Македонија ја заврши својата редовна седница. Информации од неа нема. Детали воопшто. Го отворате вашиот телефон, вртите број, и чекате да засвони. Од таму некој ви вели - претплатникот не е достапен во моментот, ве молиме бирајте подоцна. Или, претплатникот го исклучил својот мобилен телефон, односно е надвор од мрежно покривање.

Да. Од сега па натаму ние новинарите секогаш ќе треба да го слушаме овој текст на снимената секретарка на Т-Мобиле кога ќе го завртиме бројот на некој министер од Владата на Република Македонија, за време или, пак, по завршувањето на владината седница. Но, истиов овој текст треба да го слушаат и роднините на министрите кога ќе помислат да им се јават за некоја услуга како, на пример, да им најдат работа, да им наместат некое тендерче, да им кажат дека треба да ги имаат предвид и нив кога ќе има нова прераспределба за членови на управни одбори или можеби кога ќе се прави селекција на

проектите, кои ќе се финансираат од странски фондови. Оваа снимена порака треба да ја слушнат и најблиските пријатели на министрите, нивните кумови, старосвати, партиски другари, во моментите кога ќе помислат дека треба да им се јават, ете така, за да распрашаат што има ново, што прават по дома, или можеби да прашаат дали наскоро ќе има реконструкција на Владата?

За "жал", милозвучното гласче на тетката од Т-Мобиле треба да важи и за сите бизнисмени, новопечени богаташи, вечни владини гребатори, "поддржувачи" на економските реформи, претставници на стопанските и на други комори, со еден збор, за сите оние со малку подлабок џеб. Или, што ќе рече, сите оние кои знаат дека ништо не паѓа од небо, туку за да падне точно во неговиот двор, треба некој да го поттурне или да го подмачка. Токму така. Нема повеќе скап часовник, кој никој не знае како, односно ете така, анонимно на министерот му пристигнал по брза пошта. Нема повеќе галантност како, на пример, онаа на поранешниот министер за

ЕН, ВЕ МОЛИМЕ БИРАЈТЕ ПОДОЦНА!

здравство, моментно во бегство, Владо Димов, кога на своите две драги колешки, тогашните министерки Илинка Митрева и Мери Младеновска-Георгиевска, за денот на жената, со државни пари, ги почести со скап накит. И не мора да биде накит, може да биде прекрасна уметничка слика, се разбира, доколку некој од сегашните министри во Владата има навистина голем афинитет кон уметноста. Се разбира, тоа важи и за оние министри во Владата, кои сериозно држат до својот физички изглед, односно оние кои секогаш префинето се облечени, а кои со тешко срце ќе мораат да му одолеат на еден костум "Версаче" или, пак, "Армани", кога ќе ги посетуваат текстилните фабрики во Македонија, кои можеби работат за овие две реномирани фирми.

АКТУЕЛНИОТ ПРЕМИЕР ЌЕ ГО "ЧИТА" ПОРАНЕШНИОТ МИНИСТЕР

Да. Сè ова треба да биде минато за членовите на Владата на Република Македонија. Веќе нема примање скапи подароци, правење услуги за родни-

Но, тука не завршуваат забраните. Оние за кои колумните веќе се минато, за жал, не смеат да му се посветат ниту на нешто повозвишено. Имено, не смеат да пишуваат и да издаваат книги за тоа како еднаш во нашата мала Македонија биле министри. Но, доколку за тоа сепак имаат преголема желба, тогаш ќе мораат напишаниот ракопис да го однесат кај премиерот, кој логично би бил од друга политичка партија и коалиција, бидејќи авторот ќе биде поранешен министер. Па, така премиерот ќе го прегледува материјалот за книгата на поранешниот министер, за да провери дали во него не се откриваат некои државни тајни!

А, во меѓувреме, додека се министри, ќе мораат да се подзамислат за тоа што ќе го кажат пред медиумите. Не смеат да истрчуваат со непроверени изјави, кои често оделе на негативно konto на некој друг министер. Отсега натаму ќе мораат да се консултираат со премиерот. Доколку, пак, станува збор за интервју за странски медиум, консултациите ќе мораат да се вршат со министерот за надворешни работи. Единствено што останува нејасно е дали истово ќе важи и тогаш кога министрите ќе се наоѓаат надвор од земјава!



МИНИСТРИТЕ БЕЗ ДОБРА НАПИВКА

ИТЕ" САМИ ЌЕ АНИ" И "СВОЧ"

ните, пријателите, другарите, кумовите. Од сега па натаму членовите на Владата на Република Македонија не смеат да ги соопштуваат своите ставови, проекти, или одлуки, кои ги донеле како министри, во дневните гласила пишувајќи колумни. На оваа одлука, да бидам искрена, многу ѝ се радувам, само посакувам истата да важеше и за поранешните министри, бидејќи на тој начин себе си ќе се спасев од стрес и шок при секое отворање на весник, во кој има колумна на сегашен или на поранешен владин функционер. Чест на исклучоците, но поголемиот дел од нив го користат просторот кој им е отстапен во весникот за да го нападат ривалот, понекогаш и со највулгарни зборови, кои те тераат да си го поставиш прашањето дали овој човек ја води, односно беше дел од водечкиот ешалон во државата. Оние другите, пак, кои добиле можност да пишуваат во весници, само поради фактот што се дел од високата партиска хиерархија, имаш чувство дека само што завршиле со писмената задача со наслов - демократија.

ЈАВНОСТА НАЈГОЛЕМ СУД!

Звучи познато или шокантно!? Како и да е, тоа е новиот метод на Владата на Република Македонија, со кој во иднина ќе треба да се контролираат министрите и носителите на јавни функции во земјава. Насловот на овој проект е "Етички кодекс", со кој во блиска иднина ќе се придонесува за зголемување на транспарентноста во работењето на владините функционери, кои на овој начин ќе мораат да запомнат дека функциите се минливи и менливи, а нивното однесување ќе биде изложено пред судот на јавноста. Практично на овој начин им се дава можност на граѓаните да критикуваат, без пардон, но со факти за нечие однесување.

Во кодексот се вели дека за време на траењето на функцијата министрите треба стручно, совесно и одговорно да ја вршат својата функција во интерес на граѓаните на Република Македонија. Треба да ѝ се посветени на функцијата,

како на основна и единствена должност, и да избегнуваат секаков судир меѓу приватниот интерес и функцијата која ја вршат.

Секоја спротивност повлекува политичка одговорност на министерот, која повеќе од јасно завршува со негово менување од Владата на Република Македонија.

Звучи ригорозно. Но, е потребно. Ова е еден од начините владините функционери да не се забораваат во своите фотелји, паѓајќи во "севдах" дека тоа што им се случува сега трае вечно, и што е уште пострашно - да не се обидат да влезат во филмот на недопирливите што, за жал, во Република Македонија се прикажува со години наназад. Ова е еден од начините да се престане со постојаното лицитирање на владиното влијание, кое никој досега не можеше да го контролира или, пак, да го критикува. Со овој кодекс практично им се дава можност на граѓаните да соопштат за сите евентуални незаконски дејства, активности на владините функционери, кои до вчера никој не смееше да ги контролира. Се разбира, за целосно комплетирање на оваа слика потребно е и вклучување на Антикорупциската комисија, која особен поглед треба да фрла не само на назначувањето на роднините и на пријателите на битни функции, туку и на подароците, за кои јавноста речиси и не знае.